

20131042490

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

75 1 2

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА
КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА
ПОСТАПКА**

2013

22 .07 - 2941/1
2013

22

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

**З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО
КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА**

1
98/2008 145/10), 27 (“ 1 “
:” “
48 48 2
:

„Продажба и отстапување на привремено одземен имот

48

2 15

3

“

49 49 3 :

„Уплата на средствата од продажба и отстапување на привремено одземени предмети

49

1

48 2 ,

48

4 “

52 52 4 :

„Отстапување на одземени предмети

52

48

52

5 52- , :

„Трајно одземени подвижни предмети

			52-					
		48,49	52					
			“					
				6				
59- ,	VI		VI-a	59-	VI-			59-
	:							
			“VI-					
			59-					
		VI-						
			59-					
		7.500	15.000			48	2 3	
		3.000	6.000			48	2 3	
		1.500	3.000					48
2 3								
				59-				
							“	
				7				
		“				”		